

УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА

Б И Л Т Е Н

Бр. 379

ГОДИНА XXXIV, Битола, 01.11.2013 година
Издание на Универзитетот “Св. Климент Охридски”- Битола

Одговорен уредник	М-р Офелија Христовска Генерален секретар
Редакциски одбор	Д-р Пере Аслимоски, проректор Факултет за туризам и угостителство-Охрид Д-р Сашо Атанасоски, проректор Економски факултет - Прилеп М-р Елена К.Ристоска, советник
Уредник	М-р Елена К.Ристоска

Умножено на електронски печатар на Универзитетот
“Св. Климент Охридски” - Битола

СОДРЖИНА

Страна

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА

Реферат за избор на наставник од областите Автоматика; Хидроенергетика; и Теорија и проектирање на енергетски постројки.....	1
Реферат за избор на наставник од областите Општо машинство, проектирање и машински конструкции; Моторни возила и Транспортна механикација.....	10
Рецензија на учебно помагало, од авторот вонр.проф.д-р Васка Атанасова, дипл.сооб.инж. и коавторите Симон Детелбах, дипл.град.инж. и Лидија Марковиќ, дипл.сооб.инж. со наслов „Прирачник PTV Vision VISUM“.....	21
Рецензија на скриптата Машини за графичка доработка од авторот д-р Кире Поповски	24
Рецензија на скриптата Мултимедијални елементи од авторот д-р Кире Поповски	26
Рецензија на учебно помагало “Практикум по Microsoft Office Word и Excel 2013” од авторите доц. д-р Андријана Боцевска, д-р Линда Стојановска и д-р Витомир Стојановски	28
Одлука за прифаќање на наслов на тема за магистерски труд на кандидатот Зоран Насев	31
Одлука за прифаќање на наслов на тема за магистерски труд на кандидатот Ивана Јаневска	32

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА

Одлука за прифаќање на наслов на тема за магистерски труд на кандидатот Јулијана Георгиевска	33
Одлука за прифаќање на наслов на тема за магистерски труд на кандидатот Магдалена Војновска	34
Одлука за прифаќање на наслов на тема за магистерски труд на кандидатот Емилија Манивиловска	35
Одлука за прифаќање на наслов на тема за магистерски труд на кандидатот Наташа Илиева	36
Одлука за прифаќање на наслов на тема за магистерски труд на кандидатот Марија Трајковска.....	37
Одлука за прифаќање на наслов на тема за магистерски труд на кандидатот Симона Илиева	38

ФАКУЛТЕТ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА И МЕНАџМЕНТ НА ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ-БИТОЛА

Одлука за прифаќање наслов на тема на магистерски труд на кандидатот Наташа Гулевска	39
--	----

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА-БИТОЛА

Одлука за прифаќање на Извештајот од Комисија за подобност на темата и кандидатот за изработка на специјалистички труд на Јулијана Котевска	40
Одлука за прифаќање на Извештајот од Комисија за подобност на темата и кандидатот за изработка на специјалистички труд на Светлана Алтипармакова	41
Одлука за прифаќање на Извештајот од Комисија за подобност на темата и кандидатот за изработка на специјалистички труд на Соња Велева-Тренчевска	42

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ-КИЧЕВО

Реферат за избор на помлад асистент од научната област Финансиското право	43
---	----

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО-ОХРИД

Реферат за избор на соработник од научните области: Туризам - Друго и Туризам и културно наследство	46
---	----

ХИДРОБИОЛОШКИ ЗАВОД-ОХРИД

Реферат за избор на помлад асистент истражувач во одделението за фитопланктон	59
Реферат за избор на помлад асистент истражувач во одделението за физичко-хемиски истражувања	65
Реферат за избор на помлад асистент истражувач во одделението за ципринидна фауна	72

РЕФЕРАТ

За избор во соработничко звање - помлад асистент од научната област: финансиско право на Правниот факултет – Кичево

Врз основа на член 132 од Законот за високото образование, член 223 од Статутот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, член 69 од Правилникот на за внатрешните односи и работењето на Правниот факултет – Кичево и Правилникот за единствените критериуми и постапка за избор во наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, Наставно научниот совет на Правниот факултет во Кичево на седницата одржана на **01.10 2013 година**, со одлука број **02-406/2** формира Рецензентска комисија за избор на помлад асистент од научната област: финансиско право, во следниов состав:

1. Доц. д-р Анастас Цуровски – претседател,
2. Доц. д-р Благоја Ѓорѓијовски – член,
3. Доц. д-р Елизабета Тошева – член.

Во врска со горенаведеното, а по опстојно разгледување на добиените материјали од спроведениот конкурс, членовите на комисијата го поднесуваат следниот:

ИЗВЕШТАЈ

На распишаниот конкурс, објавен во дневните весници „Нова Македонија“ и „Лајм“ на 18.09.2013 година за избор на помлад асистент од научната област на: **финансиското право на Правниот Факултет во Кичево** се пријавија следните кандидати:

1. М-р Ѓорѓи Петрески;
2. М-р Пеце Ристевски;
3. М-р Лилјана Јоноски и
4. М-р Катерина Штерјоска Здравеска.

Биографски податоци:

1. Кандидатот М-р Ѓорѓи Петрески е роден на 10. 07. 1986 година во Битола. По завршувањето на основното и средното образование, своето високо образование го продолжува на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, каде и дипломира, по што ги запишува магистерските студии од областа на Финансиите и Финансовото право и ја брани магистерската тема „Правна регулација на платежни картички“ и се стекнува со магистерска титула.

Од 21. 02. 2011 година до денес е ангажиран на Правниот факултет – Кичево како демонстратор по предметите Меѓународно трговско право, Стечај и стечајна постапка и Трговско право. Како демонстратор во целиот овој период несебично се ангажирал во исполнувањето на поставените задачи, при што бил вреднуван со позитивно мислење од

предметните професори . Во меѓувреме го усовршил англискиот јазик, а има и одлични познавања од компјутерските програми: Microsoft Word, Excel, Power Point.

2. М-р Пеце Ристевски дипломира на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје на 28. 10. 2008 година. Веднаш по дипломирањето се запишал на втор циклус студии на насоката Финансии и Финансово право при истиот факултет и на 07. 11. 2011 година се стекнал со титулата магистар по право.

Се запишал како вонреден студент за педагошка доквалификација на Педагошкиот факултет во Битола и на 18. 10. 2010 година добил уверение за педагошка доквалификација. Во меѓувреме го усовршувал владеењето на англискиот јазик. Одлично владее со компјутерските програми Microsoft Word, Excel, Power Point.

Во академската 2011/12 година бил избран за демонстратор на Правниот факултет во Кичево по предметите Пенологија и Меѓународна економија.

3. Кандидатот м-р Лилјана Јоноски е родена на 03.05.1984 година во Охрид . Во периодот 2003-2007 година се образува на Универзитет" Св. Климент Охридски ” - Битола, Прв циклус на студии на Факултетот за јавна администрација и менаџмент на информации системи - Битола при што се стекнува со звањето Дипломиран јавен администратор. Во периодот 2012-2013 своето образование го оформува на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје. Таму студира на Правниот факултет „Јустинијан Први“, мастер студии отсек Деловно право и се стекнува со титулата Магистер по на правни науки од областа на деловното право. Паралелно го оформува и неформалното образование. Кандидатот достави и диплома за познавање на Англиски јазик IV степен издадена од училиштето за странски јазик Piccadilly Кичево. Ги познава компјутерските програми од Microsoft Office пакетот (Word, Excel, Power Point).

4. Кандидатот м-р Катерина Штерјоска Здравеска е родена на 27. 03 1985 година. Основното и средното образование го завршува во Кичево . Своето образование го продолжува Универзитет СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – Битола на Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи , каде се стекнува со звање дипломиран јавен администратор. Веднаш потоа го продолжува образованието и се стекнува со титулата Магистер по економски науки - насока Финансиско - даночен менаџмент , каде ја одбранува темата со наслов : Функционирањето на државната ревизија во регионот во споредба со Република Македонија

Во периодот од 01.03.2005 год- до 2012год е Управител на Трговско друштво за производство,трговија,угостителство и услуги увоз-извоз, а во академската 2011/2012 год. е демонстратор по предметот криминалистика на Правен факултет – Кичево. Активно ги познава: MS Office (Word, Excel, Power Point) Core! Draw, internet Explorer, Messenger.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Рецензентската комисија едногласно одлучи да му даде предност на кандидатот **м-р Ѓорѓи Петрески** поради што презентираме поширок преглед на неговите биографски и други податоци:

1. Име и презиме: м-р Ѓорѓи Петрески;
2. Роден на: 10. 07. 1986 година во Битола;
3. Образование: Дипломирал на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Скопје, на истиот факултет запишал постдипломски студии и со одбрана на магистерскиот труд на тема „Правна регулација на платежни картички“ се стекнал со академски степен магистер по правни науки;
4. Работно искуство: Од 21. 02. 2011 година до денес е ангажиран како демонстратор на Правниот факултет во Кичево по предметите: Меѓународно трговско право, Трговско право и Стечај и стечајна постапка;
5. Јазици: Мајчин јазик – македонски, странски јазик – англиски одлично познавање.

Рецензентската комисија врз основа на изложеното утврди дека се работи за млад, стручен, амбициозен и перспективен научен кадар со стекната академски степен **магистер на правни науки** со просечна оцена **8. 83** ги исполнува условите утврдени во Законот за високото образование, актите на УКЛЮ – Битола, и актите на Правниот факултет – Кичево, поради што имаме чест и задоволство да му предложиме на Наставно-научниот совет на Правниот факултет Кичево, кандидатот **м-р Ѓорѓи Петрески** да го **ИЗБЕРЕ** во соработничко звање - **ПОМЛАД АСИСТЕНТ** од научната област: **финансиско право**.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

1. Доц. д-р Анастас Цуровски с. р.
2. Доц. д-р Благој Ѓорѓиевски с. р.
3. Доц. д-р Елизабета Тошева с. р.